



The Project is implemented by:



## ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ПОМАЛИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКЛАНО НИВО

Повик за доделување на под-грантови

***Краен рок за поднесување на апликации: 3 октомври 2016 година,  
16.30 часот***



Act.Local.Together  
Improving Participation of Small(er) Communities at Local Level

This Project is funded by the European Union

Ul.Done Bozinov11/1/  
1300, Kumanovo  
Phone: +389 31 42 75 58  
Fax: +389 42 75 58  
e-mail: [info@nationalromacentrum.org](mailto:info@nationalromacentrum.org)  
web: [www.nationalromacentrum.org](http://www.nationalromacentrum.org)



Национален ромски центар-Куманово заедно со партнерската организација Авена-Кочани за проектот “Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво” финансиран од Делегација на Европска Унија го објавуваат следниот:

## Повик за доделување на под-грантови во рамки на

Програмата на ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) повик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK

01 Септември 2016

Повикот се распишува во рамките на проектот “Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво” финансиран од Делегација на Европска Унија. Проектот е во траење од 18 месеци (01 Април 2016 - 30 Септември 2017год.) и се спроведува во 5 општини Куманово, Кочани, Битола, Прилеп, Тетово. Главната цел на проектот е да се воспостават механизми за подобрување на учеството и заштита на правата на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со Охридскиот Рамковен Договор.

Овој повик за поднесување на предлог проекти е наменет да обезбеди финансиска поддршка за граѓански организации за имплементација на активности посветени на подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво на територија на државата.

### 1. ГЕНЕРАЛНИ УСЛОВИ

На повикот за доделување на под-грантови за зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации можат да аплицираат:

- Регистрирани здруженија на граѓани согласно Закон за здруженија и фондации;
- Да имаат оперативна банкарска смета;
- Организации кои според важечки Статут, фокусот на дејствување им е насочен кон владеење на правото, пристап до фундаментални права за припадници на сите етнички заедници во Македонија, добро владеење и промовирање на недискриминација во општеството,
- Да имаат капацитети за спроведување на активности на под-грантот.





На овој повик една едно здружение на граѓани може да аплицира само еднаш како апликант или само еднаш како ко-апликант.

### 1. НА ОВОЈ ПОВИК НЕ МОЖАТ ДА АПЛИЦИРААТ:

- Граѓански организации на кои им била изречена казна со правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- Поединци.

### Граници на дејствување во рамки на повикот:

Повикот е наменет за сите граѓански организации регистрирани на територијата на Македонија според Законот за здруженија и фондации.

На повикот не можат да учествуваат организации кои се корисници на грант од Делегацијата на Европската Унија, ниту како координатор, ниту како партнер, во рамките на Програмата на ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community relations) повик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK.

Граѓански организации кои имаат добиено грант на други повици за под-грантови од повикот ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community relations) повик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK треба да наведат во изјава како новиот проект координира со претходно добиениот проект.

### 2. ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Под-грантовите ќе траат во период од најмалку 6 месеци. Проектите ќе треба да започнат месец ноември 2016 година, а треба да завршат заклучно со јуни 2017 година.

### 3. ПРЕДВИДЕН БУЏЕТ

Секој одобрен грант може да биде во рамките од 153.000-367.800 денари или од 2.500-6.000 ЕУР. Вкупниот износ на повикот изнесува 42.000 еур.

### Вид на квалификувани трошоци

- Финансиски надоместок за лица кои го спроведуваат грантот





- Директни трошоци поврзани со реализација на грантот

Добитникот на средствата ќе биде должен да достави конечен извештај кој ќе се состои од детално документиран наративен и финансиски извештај, со копии верни на оригиналните потврди/сметки заверени со потпис на одговорно лице според тековна состојба и печат на организацијата во пропишаните формулари. Конечниот извештај мора да се поднесе во рок од еден месец по завршувањето на активностите.

#### **АКТИВНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА БИДАТ ПОДРЖАНИ ОД ПОД-ГРАНТ:**

- Активности во насока на зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации за застапување, за подигање на свеста и вмрежување
- Имплементација на активности поврзани со прашања во врска со Охридскиот Рамковен Договор
- Имплементација на активности во врска со фундаментални права и припадниците на (по)мали етнички заедници на локално и/или национално ниво во Македонија
- Активности со кои ќе се зајакнат капацитетите за застапување во областа на заштита на човековите права и права на малцинските заедници
- Активности со кои ќе зголеми вмрежувањето на тема учество на помалите заедници на локално ниво во процесот на донесување на одлуки
- Активности со кои ќе се подигне свеста на помалите заедници за меѓу-етничка соработка, толеранција и почитување
- Активности за градење мир или активности за поттикнување на инклузивност кај помалите заедници кои ќе овозможат луѓето од различни заедници да се дружат
- Организирање на тркалезни маси, дебати или други активности за промовирање на меѓу-етнички односи, толеранција, соработка и почитување на различностите

Листата на активности за проекти кои можат да бидат подржани од под грант не е конечна.

Техничка помош за грантистите ќе биде обезбедена преку обуки за зајакнување на нивните капацитети, искуства и научени лекции, дискусии на актуелни проблеми, можни начини за нивно решавање, како и можностите за ГО за соработка во однос на решавање прашања од заеднички интерес.

#### **4. НЕПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ И АКТИВНОСТИ:**

- За подмирување на долгови, загуби или обврски





- За веќе постоечки активности
- За спонзорства за учествување на конференција дома или во странство
- ДДВ не се смета за прифатлив трошок

## 5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Потребните документи за аплицирање: Пријава за аплицирање, формулар за буџет, можат да се симнат од веб-сајтот [nationalromacentrum.org](http://nationalromacentrum.org) и на социјалните мрежи [www.facebook.com/ActLocalTogether](https://www.facebook.com/ActLocalTogether) и <https://www.facebook.com/National-Roma-Centrum-158602947539466/>. Вашите апликации може да ги испратите на е-маил адреса [info@nationalromacentrum.org](mailto:info@nationalromacentrum.org) и [ramadanovska@nationalromacentrum.org](mailto:ramadanovska@nationalromacentrum.org) или лично во архива на НРЦ на адреса „Доне Божинов,, бр.11/5 Куманово до 16.30 часот.

Задоцнети, нецелосни или поинаку поднесени апликации спротивно на условите на овој Повик нема да се разгледуваат.

За сите дополнителни информации може да се обратите преку електронска пошта [info@nationalromacentrum.org](mailto:info@nationalromacentrum.org) и [ramadanovska@nationalromacentrum.org](mailto:ramadanovska@nationalromacentrum.org) до 26, септември 2016 година до 16.30 часот.

## 6. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУИРАЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ

Бодирањето на предлог проектот ќе се врши според следната скала:

### 1. Технички пристап (максимум 50 поени)

- Релевантност на потребите и прашањата опфатени со проектот и повикот (30 поени);
- Квалитет на предложените активности (10 поени);
- Активности ориентирани кон резултати (10 поени)

### 2. Организациски капацитет и резултати од изминатото работење (максимум 30 поени):

- „Grass root” организации кои работат со Роми и други помали заедници на локално ниво (10 поени);
- Организации кои имаат 1 година искуство (10 поени);
- Административни, финансиски и управувачки капацитети (10 поени).





### 3. Предлог Буџет (макс. 20 поени):

- Трошковна ефективност (10 поени);
- Способност за финансиско управување (10 поени);

## 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Откако под-грантистите ќе склучат договор со Национален ромски центар, должни се да учествуваат на минимум 2 обуки за зајакнување на способностите за финансиско и административно работење. Сите под-грантисти редовно ќе бидат мониторирани и оценувани во текот на проектот.

## 8. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ

Крајниот рок за поднесување на апликации е 03 октомври 2016 година, до 16.30 часот.

Сите заинтересирани здруженија кои ги исполнуваат условите должни се да достават:

- Пријава за аплицирање, на македонски и англиски јазик
- Формулар за буџет,
- Извод од последна банкарска сметка или потврда од банка за оперативна банкарска сметка на организацијата
- Статут од организацијата
- Изјава од овластено лице застапник на организацијата согласно доставена тековна состојба дека организацијата не е корисник на грант од Делегацијата на Европската Унија, ниту како координатор, ниту како партнер, во рамките на Програмата на ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community relations) повик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK
- Изјава од овластено лице застапник дека над организацијата нема изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или перење на пари
- Тековна состојба не постара од 6 месеци
- Биографии на клучен персонал

